



# СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

"Службен весник на Република Македонија" излегува по потреба. Рок за рекламации 15 дена.	Понеделник, 6 ноември 2000 Скопје Број 91	Претплатата за 2000 година изнесува 7.800 денари. Овој број чини 50 денари. Жиро сметка 40100-603-12498
--	---	---

2918.

Врз основа на член 68 став 2 од Уставот на Република Македонија, а

Тргувајќи од уставните определби дека граѓаните на Република Македонија се еднакви во слободите и правата независно од полот, расата, бојата на кожата, националното и социјалното потекло, политичкото и верското уверување, имотната и општествената положба, дека физичкиот и моралниот интегритет се неприкосновени и дека граѓаните слободно можат да основаат здруженија на граѓани и политички партии, да пристапуваат кон нив и од нив да истапуваат,

Повикувајќи се на принципите од: Повелбата на ООН, Универзалната декларација за човековите права, Меѓународните пактови за човекови права, Европската конвенција за човекови права и други меѓународни конвенции,

Афирмирајќи ја заштитата на слободата на мислата и определувањето,

Имајќи ги предвид досегашните случаи на загрозување на личниот интегритет и безбедност на пратениците,

Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 2 ноември 2000 година, донесе

## ДЕКЛАРАЦИЈА ЗА ОСУДА НА СЕКАКОВ ВИД ЗАГРОЗУВАЊЕ НА ЛИЧНИОТ ИНТЕГРИТЕТ И БЕЗБЕДНОСТА НА ПРАТЕНИЦИТЕ

Собранието на Република Македонија,

1. Укажува дека состојбите на загрозување на личниот интегритет и безбедност на било кого би можеле да имаат несакани импликации по развојот на демократијата и севкупните политички односи во Република Македонија.

2. Осудува секаков чин на загрозување на интегритетот и безбедноста на пратениците и членовите на семејствата заради нивните политички определби и уверувања.

3. Оценува дека е неопходно надлежните органи, Министерството за внатрешни работи и Јавното обвинителство на Република Македонија да ги преземат сите мерки што се во нивна надлежност за заштита на личниот интегритет и безбедноста на пратениците и членовите на нивните семејства.

4. Ја нагласува потребата од неопходно, доследно и целосно почитување на одредбите од член 62 став 3 од Уставот на Република Македонија во поглед на слободното изразување на политичкото уверување на пратениците и член 20 од Уставот, согласно со кој граѓаните можат слободно да основаат политички партии, да пристапуваат кон нив и од нив да истапуваат.

5. Оваа декларација ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-4409/1  
2 ноември 2000 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на Република  
Македонија,  
д-р Саво Климовски, с.р.

2919.

Врз основа на член 26 од Законот за начинот и постапката на исплатување на депонираните девизни влогови на граѓаните по кој гарант е Република Македонија ("Службен весник на РМ" бр. 32/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17.10.2000 година, донесе

## ОДЛУКА ЗА ОБЛАСТУВАЊЕ НА ИНСТИТУЦИЈА КОЈА КЕ ЈА ВРШИ ОТПЛАТАТА НА ОБВРСКИТЕ ПО ОБВРЗНИЦИТЕ ИЗДАДЕНИ ОД СТРАНА НА РЕ- ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА НАМИРУВАЊЕ НА ПОБАРУВАЊАТА НА ГРАЃАНИТЕ ПО ОСНОВ НА ДЕПОНИРАНИТЕ ДЕВИЗНИ ВЛОГОВИ

1. Се овластува Заводот за платен промет до 30.06.2001 година да ги врши работите на отплатата на обврските врз основа на обврзниците издадени од страна на Република Македонија за намирување на побарувањата на граѓаните по основ на депонираните девизни влогови.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-4732/1  
17 октомври 2000 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
Љубчо Георгиевски, с.р.

2920.

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 31.10.2000 година, донесе

## ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИТЕ И КРИТЕРИУМИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВА ОД СТОКОВНИОТ КРЕДИТ НА РЕПУБЛИКА ИТАЛИЈА

Член 1

Во Одлуката за условите и критериумите за користење на средства од стокновниот кредит на Република Италија ("Службен весник на РМ" бр. 36/99), член 3 се менува и гласи:

"Средствата од кредитот се одобруваат за инвестициони проекти со кои се обезбедува ново производство, модернизација, заокружување на технолошкиот процес и отстранување на тесни грла во следните дејности:

1. Преработувачка индустрија
  - производство на прехранбени производи, пијалаци и тутун;
  - производство на текстил и текстилни производи;
  - производство на кожа и предмети од кожа;
  - преработка на дрво и производи од дрво;
  - производство на целулоза, хартија и производи од хартија, издавачка дејност и печатење;
  - производство на хемикалии, хемиски производи и вештачки синтетички влакна;
  - производство на производи од гума и производи од пластични маси;

- производство на производи од други неметални минерали;
  - производство на основни метали и стандардни метални производи;
  - производство на машини и уреди неспомнати на друго место;
  - производство на електрични и оптички уреди;
  - производство на сообраќајни средства;
  - преработувачка индустрија неспомната на друго место;
  - снабдување со електрична енергија, гас и вода.
2. Градежништво;
  3. Хотели и ресторани;
  4. Сообраќај, складирање и врски
- превоз на стоки во друмскиот сообраќај."

**Член 2**

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-4902/3 Претседател на Владата  
31 октомври 2000 година на Република Македонија,  
Скопје Љубчо Георгиевски, с.р.

**2921.**

Врз основа на член 6 од Спогодбата за трговија меѓу Владата на Република Македонија и Сојузната Влада на Сојузна Република Југославија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/96), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 31.10.2000 година, донесе

**ОДЛУКА**

**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА КВАНТИТАТИВНИТЕ ОГРАНИЧУВАЊА ВО ИЗВОЗот И УВОЗот НА СТОКИ ЗА 2000 ГОДИНА, СОГЛАСНО СО СПОГОДБАТА ЗА ТРГОВИЈА МЕЃУ ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И СОЈУЗНАТА ВЛАДА НА СОЈУЗНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА**

**Член 1**

Во Одлуката за определување на квантитативните ограничувања во извозот и увозот на стоки за 2000 година, согласно со Спогодбата за трговија меѓу Владата на Република Македонија и Сојузната Влада на Сојузна Република Југославија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 31 од 20.04.2000), во Одлуката зборовите: "01.05.-31.10.2000 година" се заменуваат со зборовите: "до 31.12.2000 година", а во Прилогот 2, што е составен дел на оваа одлука тарифниот број 1905 30 00 00 се брише.

**Член 2**

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-4881/1 Претседател на Владата  
31 октомври 2000 година на Република Македонија,  
Скопје Љубчо Георгиевски, с.р.

**2922.**

Врз основа на член 35 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000), и член 15 точка 5 од Законот за експропријација ("Службен весник на Република Македонија" бр. 33/95, 20/98 и 40/99), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 31.10.2000 година, донесе

**ОДЛУКА**

**ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА НАДОМЕСТ ЗА ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА НА НЕДВИЖНОСТИ ЗАРАДИ ПРОШИРУВАЊЕТО НА ГРАНИЧНИОТ ПРЕМИН ТАБАНОВЦЕ**

**Член 1**

Со оваа одлука се определува дека надоместокот за експропријација на недвижности заради проширу-

вање на граничниот премин Табановце ќе се врши од вишокот на средствата на Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија.

**Член 2**

Оваа одлука претставува доказ за обезбедени средства за надомест на експроприрана недвижност.

**Член 3**

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-4779/1 Претседател на Владата  
31 октомври 2000 година на Република Македонија,  
Скопје Љубчо Георгиевски, с.р.

**2923.**

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 31.10.2000 година, донесе

**ОДЛУКА  
ЗА ИЗЗЕМАЊЕ НА НЕДВИЖЕН ИМОТ****Член 1**

Недвижниот имот, деловен простор во површина под објект 91,00 м<sup>2</sup> и двор од 31 м<sup>2</sup> - вкупна површина од 122 м<sup>2</sup>, што се наоѓа во Битола на бул. "1-ви Мај" бр. 334, евидентиран во поседовен лист број 10392 КО Битола, на катастарска парцела бр. 6738, сопственост на Република Македонија, се иззема од стопанисување на Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија - Подрачна единица - Битола.

**Член 2**

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-2424/1 Претседател на Владата  
31 октомври 2000 година на Република Македонија,  
Скопје Љубчо Георгиевски, с.р.

**2924.**

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 31.10.2000 година, донесе

**ОДЛУКА  
ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА КОРИСТЕЊЕ  
НА НЕДВИЖЕН ИМОТ****Член 1**

Правото на користење на недвижниот имот, деловен простор во површина под објект 91,00 м<sup>2</sup> и двор од 31 м<sup>2</sup>- вкупна површина од 122 м<sup>2</sup>, што се наоѓа во Битола на бул. "1-ви Мај" бр. 334, евидентиран во поседовен лист број 10392 КО Битола, на катастарска парцела бр. 6738, сопственост на Република Македонија, се пренесува на Универзитетот "Св. Кирил и Методиј" - Институт за сточарство на Македонија.

**Член 2**

Правото на користење на недвижниот имот од член 1 на оваа одлука се пренесува без надоместок.

**Член 3**

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-2424/2 Претседател на Владата  
31 октомври 2000 година на Република Македонија,  
Скопје Љубчо Георгиевски, с.р.

**2925.**

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 31.10.2000 година, донесе

**О Д Л У К А  
ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА КОРИСТЕЊЕ  
И РАСПОЛАГАЊЕ НА НЕДВИЖЕН ИМОТ**

## Член 1

На Институтот за сточарство од Скопје, се пренесува правото на користење и располагање на недвижниот имот - објект и земјиште, што се наоѓа во Скопје на катастарска парцела 494 КОКарпош I, во површина од 873 м<sup>2</sup> под зграда и дворно место од 6.844 м<sup>2</sup> (имотен лист бр. 4917), сопственост на Република Македонија, што и досега го користеше Институтот за сточарство.

## Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-5631/1                      Претседател на Владата  
31 октомври 2000 година      на Република Македонија,  
Скопје                              **Љубчо Георгиевски, с.р.**

**2926.**

Врз основа на член 72, став 2 од Законот за радиодифузната дејност ("Службен весник на Република Македонија" бр. 20/97), Владата на Република Македонија на предлог на Советот за радиодифузија, на седницата одржана на 31. 10. 2000 година, донесе

**О Д Л У К А  
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ  
ОД ПЛАЌАЊЕ РАДИОДИFUЗНА ТАКСА НА КОРИСНИЦИ  
НА РАДИО И ТВ ПРИЕМНИЦИ ОД ПОДРАЧЈА КОИ  
НЕМААТ КВАЛИТЕТЕН РАДИОТЕЛЕВИЗИСКИ СИГНАЛ**

1. Во Одлуката за ослободување од плаќање радиодифузна такса на корисници на радио и ТВ приемници од подрачја кои немаат квалитетен радиотелевизишки сигнал, бр. 23-1888/1 од 6 јули 1998 година ("Службен весник на Република Македонија" бр. 34/98 од 17 јули 1998 година), во точка 2, став 1, алинеја 1, да се избрише името на населбата: с. Октиси (општина Струга).

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-4700/1                      Претседател на Владата  
31 октомври 2000 година      на Република Македонија,  
Скопје                              **Љубчо Георгиевски, с.р.**

**2927.**

Врз основа на член 72, став 2 од Законот за радиодифузната дејност ("Службен весник на Република Македонија" бр. 20/97), Владата на Република Македонија на предлог на Советот за радиодифузија, на седницата одржана на 31. 10. 2000 година, донесе

**О Д Л У К А  
ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ РАДИОДИFUЗНА  
ТАКСА НА КОРИСНИЦИ НА РАДИО И ТВ ПРИЕМНИЦИ  
ОД ПОДРАЧЈА КОИ НЕМААТ КВАЛИТЕТЕН РАДИОТЕЛЕВИЗИСКИ СИГНАЛ**

1. Се ослободуваат од плаќање радиодифузна такса корисниците на радио и ТВ приемници од подрачјата-населбите кои не се покриени со квалитетен радиотелевизишки сигнал и тоа:

- с. Свето Годори  
(општина Могила)                      70 домаќинства

- с. Рлевци (општина Велес)                      15 домаќинства  
- с. Драгарино  
(општина Кукуречани)                      17 домаќинства

Вкупно: 102 домаќинства

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-4697/1                      Претседател на Владата  
31 октомври 2000 година      на Република Македонија,  
Скопје                              **Љубчо Георгиевски, с.р.**

**2928.**

Врз основа на член 19, став 1, алинеја 1 од Законот за радиодифузната дејност ("Службен весник на Република Македонија" бр. 20/97), Владата на Република Македонија на предлог на Советот за радиодифузија, на седницата одржана на 31. 10. 2000 година, донесе

**О Д Л У К А  
ЗА ОДЗЕМАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ВРШЕЊЕ  
РАДИОДИFUЗНА ДЕЈНОСТ**

1. Се одзема концесијата за вршење радиодифузна дејност на локално ниво (на подрачјето на град Скопје), по принципот на временска поделба на емитувањето (time sharing), на Трговското радиодифузно друштво "Телевизија Лисица" Скопје, доделена со Одлука на Владата на Република Македонија бр. 23-1883/1 од 06. 07.1998 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-1883/2                      Претседател на Владата  
31 октомври 2000 година      на Република Македонија,  
Скопје                              **Љубчо Георгиевски, с.р.**

**2929.**

Врз основа на член 184 од Царинскиот закон ("Службен весник на Република Македонија" бр. 21/98, 26/98, 86/99 и 25/99), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 31.10.2000 година, донесе

**РЕШЕНИЕ  
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМАТА КОЈА МОЖЕ  
ДА СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА**

1. Со ова решение се определуваат предметите кои може да се увезат без плаќање царина, а за потребите на Министерството за транспорт - Фонд за магистрални и регионални патишта - Скопје:

Тарифен број	Тарифна ознака	Наименување	Количина
1	2	3	4

8705

Моторни возила за специјални намени (на пример, самотоварни возила за превоз на дефектни возила, возила дигалки, пожарникарски возила, возила со вградени бетонски мешалки, возила за чистење на патишта, возила за прскање или посипување, возила-подвижни работилници, подвижни радиолошки единици), освен оние конструирани првенствено за превоз на патници или на стоки:

8705 90  
8705 90 90 00

-Друго:  
--Друго  
а) Моторни возила со специјална намена

1 парче

9024	Машини и апарати за испитување на тврдост, цврстина на киненење или збивање, еластичност или на други механички својства на материјалите (на пр. на метали, дрво, текстил, хартија, пластична маса):	
9024 80	-Други машини и апарати:	
9024 80 10 00	--Електронски а) Електронски инструменти - Дефектометар	1 парче

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-4858/1  
31 октомври 2000 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
Љубчо Георгиевски, с.р.

## Огласен дел

### НОТАРСКИ ОГЛАСИ

Се врши продажба на земјоделско земјиште КП број 989, план 9, место викано "Зајкино", култура нива, класа 4, површина 814 м<sup>2</sup> во К.О. Побожје, сопственост на Пејковски Живко од Скопје, ул. "Св. Климент Охридски" бр. 54/2-1, по цена од 15 германски марки од метар квадратен, во денарска противвредност.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопственици и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Матилда Бабиќ, ул. "Јани Лукровски" бб - трговски центар Автокоманда, Општина Гази Баба Скопје. (41684)

Се продава земјоделско земјиште и тоа КП. бр. 60 м.в. "Голема Нива" кл. 4 пов. 1179 м<sup>2</sup>, КП бр. 210 м.в. "Бозје" нива кл. 4 пов. 2635 м<sup>2</sup>, КП бр. 262 м.в. "Бозје" нива кл. 4 пов. 2441 м<sup>2</sup>, КП бр. 579 м.в. "Браница" нива кл. 5 пов. 3529 м<sup>2</sup>, КП бр. 922 м.в. "долно ограѓе" ливада кл. 4 пов. 822 м<sup>2</sup>, заедно во ПЛ 44 за КО Борино сопственост на Гашанин Мурат од с. Лажани Прилеп по цена од 100.000,00 ден. Се повикуваат соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Сл. весник на Република Македонија" писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Соња Грца од Крушево, ул. "Илинденска" бб. (41645)

Се продава земјоделско земјиште и тоа КП бр. 2366 м.в. "Стари лозја" нива класа 2-ра во површина од 1818 м<sup>2</sup> КО Лабуништа сопственост на Неделковска Рамила од Београд СР. Југославија, Петковска Бранка од Струга и Љаткоска Ружа од Охрид, за вкупна продажна цена од 272.700,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќањето на понудата да се достават до нотарот Сашо Гурчиноски - Струга, "Плоштад на Революција" бб., Струга". (41646)

Се продава недвижен имот, ниви класа 6 со вкупна површина од 1.211 м<sup>2</sup>, што се наоѓа во м.в. "Круша", обележани на катастарска парцела 563 и 564/1, план 3, скица 4, според поседовен лист бр. 388 од 10.02.1999 за катастарска општина Д. Соње, издадена од Републичка геодетска управа - одделение за премер и катастар Скопје, бр. 1103/1391 сопственост на Кузманова Милана Магда, ул. "Н. Лисиче" /38-14а.

Недвижниот имот се продава по 23 дем/м<sup>2</sup>.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со предметните ниви кои се продаваат во рок од 30 дена од денот на објавување на огласот, писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата во спротивно го губат правото на првенствено купување.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават во писмена форма кај нотарот Милена Карталова од Скопје, бул. "Јане Сандански" бр. 70 мезанин, општина Кисела Вода. (40292)

Се продава земјоделско земјиште во КО Ресава, Кавадарци, КП 760, план 004, скица 013, м.в. "Црвена земја", култура - лозје, класа 4 со вкупна површина од 1.564 м<sup>2</sup>, КП 760, план 004, скица 013, м.в. "Црвена земја", култура - лозје, класа 5 со вкупна површина од 4.000 м<sup>2</sup> и КП 770, план 004, скица 013, м.в. "Црвена земја", култура - лозје, класа 4 со вкупна површина од 1.730 м<sup>2</sup> во сопственост на Менча Атанасова од Кавадарци видно од Имотен лист бр. 416 за цена од 96.000,00 ден.

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти со право на првенство на купување - сопственици, заеднички сопственици, сосопственици и соседи (чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава) во рок од 30 дена од денот на објавување на овој оглас во "Службен весник на Република Македонија" писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Ристо Самарчиев, ул. "Блажо Алексов" бб, Кавадарци. (40377)

Се продава земјоделско земјиште лозје на КП бр. 4607/3, во м.в. "Голи Газ", класа 3, во површина од 2412 м<sup>2</sup> и лозје на КП 4607/3 во м.в. "Голи Газ", класа 4, во површина од 1.500 м<sup>2</sup> во КО Кавадарци 1 (вон евидентирано во Имотен лист бр. 3489, сопственост на Ивчева Горѓи Маргита, од Кавадарци, ул. "Г. Делчев" бр. 45, за купопродажна цена од 120.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие што земјиште граничи со земјиштето што се продава и кои имаат првенствено право на купување, како и сите заинтересирани лица во рок од 30 дена од денот на објавување на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите да се достават до нотарот Нушка Стојаноска, ул. "ЈНА" бр. 45, Кавадарци. (40379)

Се продава земјоделско земјиште - нива 1/2 идеална половина од КП бр. 225 на м.в. "Грашарка" нива 6 класа целата во површина од 1300 м<sup>2</sup> и нива 5 класа целата во површина 1704 м<sup>2</sup> или целата во површина од 3004 м<sup>2</sup> опишана во ПЛ бр. 1308 на КО Стенче, сопственост на Јовановски Костадин Вујадин од с. Теново за вкупна цена од 152.220,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со зем-

јиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Р. Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата.

Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќањето на понудата да се достават до нотарот Ане Јовановски, ул. "Илинденска" бр. 76, Тетово. (40397)

Се продава земјоделско земјиште и тоа култура нива на КП 3290, м.в. "Мало Кадино", класа 8, во површина од 3750 м<sup>2</sup>, заведено во ПЛ 125 за КО Живојно, и нива на КП 3299, м.в. "Чаирка", класа 6, во површина од 14.442 м<sup>2</sup>, заведена во ПЛ 125 за КО Живојно.

Целиот горе наведен имот е во сопственост на Александар Василевиќ од Марибор, Р. Словенија, Марина Василевиќ, Белград, СРЈ, Миленко Василевиќ од Крагујевац, СРЈ, и Петар Василевиќ од Белград, СРЈ. Наведената недвижност се продава по цена од 160.000,00 денари.

Се повикуваат соседите чии имоти се граничат со наведената недвижност во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на истата.

Во спротивно го губат правото на предимствено купување.

Изјавите за прифаќањето на понудата да се достават до нотарот Билјана Дамјановска - Јанчевска ул. "Иван Милутиновиќ" бб. локал 9, Битола. (40398)

Се продава земјоделско земјиште - нива построена на КП бр. 701, план 3, скица 5, м.в. "Падиште", класа 5, со површина од 3.925 м<sup>2</sup>, во КО Здунје, сопственост на Мазлами Елез Јанин, за цена од 600.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава (разменува или дава под закуп) во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Весна Василевска, ул. "Б. Гиноски" бб во Гостивар. (40410)

Се продава земјоделско земјиште - пасиште, построено на КП бр. 5196/2, план 26, скица 45, м.в. "Долно Радишко" класа 4, со површина од 2.219 м<sup>2</sup>, во КО Кучевиште, сопственост на продавачот Георгиев Коста од Скопје, ул. "Бојмија" бр. 8/28, за купопродажна цена од 110,00 денари за м<sup>2</sup>.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Косев Михаил, ул. "Беласица" бб, Скопски саем; Скопје. (40460)

Се продава земјоделско земјиште - пасиште, построено на КП бр. 5196/3, план 26, скица 45, м.в. "Долно Радишко" класа 4, со површина од 2.219 м<sup>2</sup>, во КО Кучевиште, сопственост на продавачот Митев Панче од Скопје, ул. "Дане Крапчев" бр. 8, за купопродажна цена од 110,00 денари за м<sup>2</sup>.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците, и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Косев Михаил, ул. "Беласица" бб, Скопски саем, Скопје. (40461)

Се продава земјоделско земјиште - нива, построена на КП бр. 258/21, план 4, скица 4, класа 5, со површина од 559 м<sup>2</sup>, во м.в. "Бара" во КО Радишани сопственост на Игњатовски Љубен со стан на ул. "Маршал Тито" бр. 45/5, Скопје, заведена во поседовен лист бр. 2071, за цена од 195.650,00 денари.

Се повикуваат соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Билјана Пецовска, бул. "Кузман Јосифовски - Питу" бб, локал 1 и 2 мезанин во Општина Кисела Вода, Скопје, телефон: 130-666; 130-665. (40453)

Се продава земјоделско земјиште и тоа 3/6 идеален дел од КП бр. 13/51-1 нива - од 5 класа на м.в. "Под нов пат" во површина од 2980 м<sup>2</sup> заведена во ПЛ бр. 1423 за КО Дебреше, сопственост на Мемеди Фети, Пајазит и др. од Дебреште, за купопродажна цена од 120.000,00 денари (сто дваесет илјади денари).

Се повикуваат сите лица кои согласно чл. 14 од Законот за земјоделското земјиште ("Службен весник на РМ" бр. 25/1998) имаат право на првенство на купување, да во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудите. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Зулфикар Сејфулаи од Гостивар, ул. "Kej Братство" бр. 5-А. (40507)

Се продава земјоделско земјиште и тоа: неплодно место на КП бр. 2373, план 64, скица 508 во м.в. "Драгош", со површина од 540 м<sup>2</sup> и нива на КП бр. 2373, во м.в. "Драгош" со површина од 3056 м<sup>2</sup>, кој имот е евидентиран на Поседовен лист бр. 745 за КО Сирково, сопственост на Миле Наџиќ од Сирково, за цена од 15.000 денари.

Согласно член 14 од Законот за земјоделско земјиште право на првенство на купување имаат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите кои граничат со земјиштето што се продава, па се повикуваат истите доколку се заинтересирани да достават писмени понуди во рок од 30 дена од објавувањето на огласот до нотарот Кирил Грков од Кавадарци со недиште на ул. "7-ми Септември" бр. 41. Во спротивно ќе се смета дека не се заинтересирани за купување. (40511)

## МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните документи:

Пасош бр. 1245685 на име Никлеска Наташа, ул. "Прилепска" бр.18, Охрид. (39454)

Пасош бр.1049707/97, издаден од УВР-Скопје на име Река Небахате, ул. "Дижонска" бр.14 б, Скопје. (41468)

Пасош бр.1064448/97, издаден од УВР-Скопје на име Муарем Скендеровски, с.Патишка Река, Скопје. (41469)

Пасош бр.1238293/99, издаден од УВР - Велес на име Димитриевиќ Дејанчо, с. Иванковци, Велес. (41544)

Пасош бр.1045786/97, издаден од УВР - Велес на име Илиевски Ивица, с. Иванковци, Велес. (41545)

Пасош бр.493637/94, издаден од УВР-Куманово на име Величковска Добрица, ул. "Д.Божинов" бр.26, Куманово. (41546)

Пасош бр.768348/95, издаден од ОВР-Струга на име Мурати Наим, с. Шум, Струга. (41604)

Пасош бр.840405/96, издаден од УВР - Скопје на име Решат Реџеџи, ул. "7 Јули" бр.69, Скопје. (41648)

Пасош бр. 1394138, издаден од УВР - Скопје на име Реџепагиќ Елвин, ул. "157" бр.49 а, Скопје. (41651)

Пасош бр.974679/96, издаден од ГУВР-Скопје на име Салие Мемедова, ул. "Јуриј Розентал" бр.13, Скопје.

Пасош бр.597062/95 на име Шабани Минах, с. Доброште, Тетово. (41674)

Пасош бр.1212622/99, издаден од УВР-Тетово на име Таири Рекибе, с. Слагтино, Тетово. (41676)

Пасош бр.1067815 на име Саиди Јенуз, с. Лопате, Куманово. (41678)

Пасош бр.1306262 на име Костадинов Дарко, ул. "Страшо Пинџур, бр. 6/8, Штип. (40612)

Пасош бр.1379028/00, издаден од УВР-Скопје на име Арсов Лазо, ул. "Ј. Сандански" бр.78/1-14, Скопје. (41682)

Пасош бр.760576/95, издаден од УВР-Куманово на име Фарук Азири, с. Опае, Куманово. (41683)

Пасош бр.1249034/99, издаден од УВР-Тетово на име Меммиши Камил, с. Ларце, Тетово. (41690)

Пасош бр.874873/96, издаден од УВР - Скопје на име Таир Авдиг, с. Синџелиќ, ул. "16" бр.26, Скопје. (41710)

Пасош бр.240177, издаден од УВР - Тетово на име Стаматовска Снежана, Тетово. (41734)

Пасош бр.1447465, издаден од ГУВР - Скопје на име Луљета Мустафа, ул. "Џон Кенеди" бр.7, Скопје. (41735)

Пасош бр.1378584/00, издаден од УВР-Скопје на име Дејан Илиев, ул. "Ј.Луќановски" бр.14/3, Скопје. (41737)

Чекови од бр. 5548991 до 5548999 од бр. 5341858 до 5341864, 5341866, 5341848 и 5341851, од тековна сметка бр.8938589, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Тевчева Лилјана, Скопје. (41313)

Работна книшка на име Игњатовска Виолета, Скопје. (41440)

Работна книшка на име Тасевски Денис, Скопје.

Работна книшка на име Никола Ташевски, Скопје.

Работна книшка на име Стојменовски Дарко, Скопје. (41466)

Работна книшка на име Сулеманова Јасмина, ул. "Б. Единство" бр.75, Виноџица. (41535)

Работна книшка бр.7901 на име Георгиевски Благоја, ул. "5" бр.15, Ресен. (41537)

Работна книшка бр.6658 на име Цветков Борис Кирил, ул. "11 Октомври" бр.146, Ресен. (41539)

Работна книшка на име Јовчески Ангелко, Струга.

Работна книшка на име Блошески Драган, с. Леуново, Гостивар. (41592)

Работна книшка на име Митко Стојчевски, бул. "Партизански одреди" бр.99/1-10, Скопје. (41647)

Работна книшка на име Шејап Маслар, Скопје. 41666

Свидетелство на име Борис Ангеловски, с. Живалево, Кратово. (41530)

Свидетелство за завршено средно образование, издадено од ЦООВ "13 Ноември" - Скопје на име Поповски Кирил, Скопје. (41538)

Свидетелство за 3 одделение на име Меммишоска Азбије, с. Лабуништа, Струга. (41543)

Свидетелства од 1 до 4 година и диплома на име Каревски Александар, Скопје. (41551)

Свидетелство на име Захаријева Јорданка, ул. "М. Тито" бр. 103, Неготино. (41565)

Свидетелство на име Лирим Зајнези, ул. "Ленин" бр. 41, Тетово. (41579)

Свидетелство на име Блаца Садик, ул. "112" бр. 9, Тетово. (41582)

Свидетелство за 4 одделение, издадено од ОУ "Ним Фрашери", с. Пирок на име Куртиши Илџет, с. Пирок, Тетово. (41589)

Свидетелство на име Амза Џемиле, ул. "Н.Парапунов", Гостивар. (41596)

Диплома на име Мирос Драган, ул. "Димитар Влахов" бр.54, Велес. (41568)

Легитимација на име Миленков Страхил, Штип.

Здравствена легитимација на име Нане Костадина, ул. "Илинденска" бр.11, Крушево. (41577)

Избирачка легитимација на име Пембе Каплан, с. Коцаџик, Дебар. (41550)

Избирачка легитимација, издадена од Министерство за правда - Скопје на име Станоевски Оливер, ул. "П. Зографски" бр. 27 б, Скопје. (41652)

## ЈАВНИ ПОВИЦИ

Врз основа на член 14, став 1 и член 33 од Законот за јавните набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки на Министерството за финансии објавува

### ОГРАНИЧЕН ПОВИК БР. 1/00 ЗА ПРИБИРАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕТХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ НА ПОНУДУВАЧИТЕ (ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА), БЕЗ ЈАВНО ОТВОРАЊЕ ЗА НАБАВКА НА ИНФОРМАТИЧКА ОПРЕМА

#### 1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувач на ограничениот повик е Министерството за финансии на Република Македонија, со седиште на ул. "Даме Груев" бр. 14, Скопје.

1.2. Предмет на овој ограничен повик е прибирање документација за претходно утврдување на подобноста (претквалификација) на понудувачите како можни носители на набавка, испорака и монтажа на:

- информатичка опрема од реномиран производител (brand name), според Тендерска документација.

1.3. Повикот е јавен и отворен со право на учество на секое заинтересирано домашно и странско правно и физичко лице кое е регистрирано за производство и/или промет (на големо и мало) на информатичка опрема.

Отворањето на пријавите ќе се изврши без присуство на понудувачите.

#### 2. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ

2.1. Министерството за финансии на РМ има потреба од претходно утврдување на подобноста на понудувачите (претквалификација), преку документација врз основа на која ќе се оцени способноста на понудувачите за извршување на предметната набавка.

2.2. Од понудувачите кои ќе се квалификуваат ќе се побара понуда за извршување на набавката - набавка, испорака и монтажа на информатичка опрема од реномиран производител (brand name).

#### 3. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА ПОНУДУВАЧОТ ЗАДОЛЖИТЕЛНО ТРЕБА ДА ЈА ПРИЛОЖИ КОН ПРИЈАВАТА

Заинтересираните понудувачи потребно е да достават документација согласно со член 35 од Законот за јавните набавки, за:

3.1. Техничко-технолошки бонитет;

- расположлива опрема и други физички капацитети потребни за реализација на набавката;

- менаџерска способност;

- искуство и стручен кадар за извршување на набавката;

3.2. Економско-финансиски бонитет издаден од Заводот за платен промет согласно со Правилникот за содржината на документот за бонитет ("Службен весник на РМ" бр. 32/98 и Правилникот за дополнување на Правилникот за содржината на документот за бонитет ("Службен весник на РМ" бр. 55/98);

- Документот за бонитет на странското правно и физичко лице, треба да биде доставен согласно со член 22 став 3 од Законот за јавните набавки;

3.3. Доказ дека не е во стечај или во процес на ликвидација (извод од судски регистар за поведена постапка за стечај - Потврда од надлежен Основен суд);

3.4. Доказ дека со правосилна пресуда не му е изречена мерка на безбедност-забрана на вршење на дејност (извод од судска евиденција - Уверение од надлежен Основен суд - Оддел за прекршоци);

3.5. Извод од судска регистрација на дејноста;

3.6. Список на главни испораки на информатичка опрема во последните 3 (три) години со количините на испорачаната опрема и примачите;

3.7. Список на вклучени технички лица (име, презиме и степен на стручна подготовка) и доказ за нивната стручност за конфигурирање, инсталација, монтажа и одржување на понудената опрема (дипломи, сертификати и сл.);

3.8. Доказ (сертификати или добиени атести од домашни и меѓународни институти) дека целокупната понудена опрема е во согласност со стандардите на Република Македонија и со меѓународните стандарди кои се прифатени во Република Македонија.

- Доколку понудувачот нуди опрема која не ја произведува, неопходно е да достави овластување од производителот на опремата што ја нуди.

Бараните документи треба да бидат доставени во оригинален примерок или како копија заверена од нотар, со исклучок на Изводот од судска регистрација на дејноста кој може да се достави како копија.

#### 4. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈАТА

4.1. Рокот за доставување на документацијата изнесува 10 дена од денот на објавувањето на огласот на ограничениот повик (вклучувајќи го и денот на објавувањето).

4.2. Документацијата и другите податоци кои ќе пристигнат во архивата на Министерството за финансии по истекот на крајниот рок и кои нема да бидат изработени според барањата на овој повик како и оние кои ќе бидат несоодветно комплетирани нема да бидат разгледувани.

4.3. Документацијата и другите податоци се доставуваат во затворен плик, кој во горниот лев агол треба да носи ознака "не отворај", како и бројот на овој ограничен повик. Ковертите не треба да содржат никакви ознаки со кои би можеле да се идентификуваат понудувачите.

4.4. Документацијата и другите податоци, во согласност со член 52 од Законот за јавните набавки, можат да се достават преку пошта, на адреса улица "Даме Груев" бр. 14, или да се предадат во архивата на Министерството за финансии на РМ (најдоцна до 15 часот секој работен ден).

Дополнителни информации на тел. 106-114 и 106-110.  
Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 и член 16 од Законот за јавните набавки Комисијата за јавни набавки при ЈП "Електростопанство на Македонија" - Скопје подружница "Електродистрибуција" - Св. Николе објавува

### ОТВОРЕН ПОВИК БР. 03-01/2000

#### 1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувачот од отворениот повик бр. 03-01/2000 е ЈП "Електростопанство на Македонија" - Скопје, подружница "Електродистрибуција" - Св. Николе со седиште во Св. Николе, ул. "М.Тито" бр. 96 А.

1.2. Предмет на набавката е:

а) Реконструкција на ДВ 10(20) кВ од село Преод до село Крушица со предавател Гуриште.

б) Реконструкција на НН мрежа во село Крушица.

- Со обезбеден потребен материјал од набавувачот (само работна рака).

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

1.4. Постапката на повикот се спроведува со Отворен повик, согласно Законот за јавните набавки.

#### 2. ОБЕМ НА НАБАВКАТА - ИЗВЕДБАТА

2.1. Обемот на работата за: Реконструкција на ДВ 10(20) кВ од село Преод до село Крушица со предавател Гуриште и реконструкција на НН мрежа во село Крушица, е даден со техничка документација предмер - пресметката за изведбата на работите.

2.2. Комплетната техничка документација (предмер) заинтересираните понудувачи можат да ја подигнат во ЈП "ЕСМ" - Скопје, подружница "Електродистрибуција" Св.Николе, ул. "Маршал Тито" бр. 96 А.

#### 3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот и евентуалните подизведувачи.

3.2. Понудата треба да го опфати целиот обем на набавката, а во согласност со Техничката документација.

3.3. Понудата треба да ги содржи сите единечни цени и вкупната цена на чинење за секоја позиција, а во согласност со Техничката документација.

3.4. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање.

3.5. Понудата треба да има рок на завршување на работите.

3.6. Понудувачот треба да даде гаранција за квалитетот на извршената работа.

3.7. Понудувачот е должен да ги запази техничките карактеристики и набавката, при што истите треба да се во согласност со стандардите на Р Македонија и со меѓународните стандарди кои се прифатени во Р Македонија.

3.8. Понудата треба да има референтна листа за досегашните работи од ваков вид.

3.9. Понудата од странски понудувачи (документацијата и комерцијалната понуда) треба да бидат преведени на македонски јазик.

#### 4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА

4.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финансиската и економската способност, односно бонитетот, согласно член 22 од Законот за јавните набавки.

4.2. Понудувачот треба да достави доказ дека на понудувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени во став 1 од член 24 од Законот за јавните набавки (оригинални документи или заверени верни со оригиналот).

4.3. Понудувачот треба да достави доказ за техничката способност согласно член 23 од Законот за јавните набавки.

4.4. Понудувачот треба да достави извод од регистрација на дејноста.

4.5. Претставниците на понудувачите треба да дадат писмено овластување за учество на отворениот повик согласно член 29 став 2 од Законот за јавните набавки.

#### 5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

5.1. Критериумите се согласно член 25 од Законот за јавните набавки.

5.1.1. Цена на чинење 70 бода.

5.1.2. Рок на извршување на работите, квалитет и гаранција 15 бода.

5.1.3. Начин на плаќање 15 бода.

#### 6. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

6.1. Понудите се доставуваат согласно член 52, 53 и 54 од Законот за јавните набавки.

6.2. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

6.3. Рокот за доставување на понудите е најдоцна до денот и часот на јавното отворање.

6.4. Понудите да се достават на адреса: ЈП "Електростопанство на Македонија", Подружница "Електродистрибуција" Св. Николе, ул. "Маршал Тито" бр. 96 А - Св. Николе.

6.5. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 22.11.2000 година во 12.00 часот во просториите на Подружница "Електродистрибуција" Св. Николе.

6.6. Понудите кои нема да бидат доставени до утврдениот рок и оние кои не се изготвени согласно Отворениот повик, како и оние кои немаат целокупна документација која се бара со Отворениот повик, нема да се разгледуваат.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 и член 16 од Законот за јавните набавки, Комисијата за јавни набавки при ЈП "Електростопанство на Македонија" - Скопје подружница "Електродистрибуција" - Св. Николе објавува

### ОТВОРЕН ПОВИК БР. 04-02/2000

#### 1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувачот од отворениот повик бр. 04-02/2000 е ЈП "Електростопанство на Македонија" - Скопје, Подружница "Електродистрибуција" - Св. Николе со седиште во Св. Николе на ул. "М.Тито" бр. 96 А.



1.2. Предмет на набавката е:  
а) Реконструкција на ДВ 10(20) Кв од село Сопот до село Малино.

б) Реконструкција на НН мрежа во село Малино.  
- Со обезбеден потребен материјал од набавувачот (само работна рака).

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

1.4. Постапката на повикот се спроведува со Отворен повик, согласно Законот за јавните набавки.

## 2. ОБЕМ НА НАБАВКАТА - ИЗВЕДБАТА

2.1. Обемот на работата за: Реконструкција на ДВ 10(20) Кв од село Сопот до село Малино и реконструкција на НН мрежа во село Малино, е даден со техничка документација предмер - пресметката за изведба на работите.

2.2. Комплетната техничка документација (предмер) заинтересираните понудувачи можат да ја подигнат во ЈП "ЕСМ" - Скопје, Подружница "Електродистрибуција" - Св.Николе, ул. "Маршал Тито" бр. 96 А.

## 3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот и евентуалните подизведувачи.

3.2. Понудата треба да го опфати целиот обем на набавката, а во согласност со Техничката документација.

3.3. Понудата треба да ги содржи сите единечни цени и вкупна цена на чинење за секоја позиција, а во согласност со Техничката документација.

3.4. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање.

3.5. Понудата треба да има рок на завршување на работите.

3.6. Понудувачот треба да даде гаранција за квалитетот на извршената работа.

3.7. Понудувачот е должен да ги запази техничките карактеристики на набавката, при што истите треба да се во согласност со стандардите на Р Македонија и со меѓународните стандарди кои се прифатени во Р. Македонија.

3.8. Понудата треба да има референтна листа за досегашните работи од ваков вид.

3.9. Понудата од странски понудувачи (документацијата и комерцијалната понуда) треба да бидат преведени на македонски јазик.

## 4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА

4.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финансиската и економската способност, односно бонитетот, согласно член 22 од Законот за јавните набавки.

4.2. Понудувачот треба да достави доказ дека на понудувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени во став 1 од член 24 од Законот за јавните набавки (оригинални документи или заверени верни со оригиналот).

4.3. Понудувачот треба да достави доказ за техничката способност согласно член 23 од Законот за јавните набавки.

4.4. Понудувачот треба да достави извод од регистрација на дејноста.

4.5. Претставниците на понудувачите треба да дадат писмено овластување за учество на отворениот повик согласно член 29 став 2 од Законот за јавните набавки.

## 5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

5.1. Критериумите се согласно член 25 од Законот за јавните набавки.

5.1.1. Цена на чинење 70 бода.

5.1.2. Рок на извршување на работите, квалитет и гаранција 15 бода.

5.1.3. Начин на плаќање 15 бода.

## 6. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

6.1. Понудите се доставуваат согласно член 52, 53 и 54 од Законот за јавните набавки.

6.2. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

6.3. Рокот за доставување на понудите е најдоцна до денот и часот на јавното отворање.

6.4. Понудите да се достават на адреса: ЈП "Електростопанство на Македонија", Подружница "Електродистрибуција" Св. Николе, ул. "Маршал Тито" бр. 96 А - Св. Николе.

6.5. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 22.11.2000 година во 12.00 часот во просториите на Подружница "Електродистрибуција" Св. Николе.

6.6. Понудите кои нема да бидат доставени до утврдениот рок и оние кои не се изготвени согласно Отворениот повик, како и оние кои немаат целокупна документација која се бара со Отворениот повик, нема да се разгледуваат.

Комисија за јавни набавки

## СОДРЖИНА

	Страница
2918. Декларација за осуда на секаков вид загрозување на личниот интегритет и безбедноста на пратениците.....	5087
2919. Одлука за овластување на институција која ќе ја врши отплатата на обврските по обврзниците издадени од страна на Република Македонија за намиравање на побарувањата на граѓаните по основ на депонираните девизни влогови.....	5087
2920. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за условите и критериумите за користење на средства од стоковниот кредит на Република Италија.....	5087
2921. Одлука за изменување на Одлуката за определување на квантитативните ограничувања во извозот и увозот на стоки за 2000 година, согласно со Спогодбата за трговија меѓу Владата на Република Македонија и Сојузната Влада на Сојузна Република Југославија.....	5088
2922. Одлука за обезбедување на средства за надомест за експропријација на недвижности заради проширувањето на граничниот премин Табановце.....	5088
2923. Одлука за изземање на недвижен имот.....	5088
2924. Одлука за пренесување на правото на користење на недвижен имот.....	5088
2925. Одлука за пренесување на правото на користење и располагање на недвижен имот.....	5089
2926. Одлука за изменување на Одлуката за ослободување од плаќање радиодифузна такса на корисници на радио и ТВ приемници од подрачја кои немаат квалитетен радиотелевизиски сигнал.....	5089
2927. Одлука за ослободување од плаќање радиодифузна такса на корисници на радио и ТВ приемници од подрачја кои немаат квалитетен радиотелевизиски сигнал.....	5089
2928. Одлука за одземање на концесија за вршење радиодифузна дејност.....	5089
2929. Решение за утврдување на опремата која може да се увезе без плаќање царина.....	5089

Издавач: ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, д.о. – Скопје, бул. "Партизански одреди" бр. 29.

Директор и одговорен уредник Марија Леџохиќ.

Телефони 129-036, 117-460. Телефакс 112-267. Пошт. факс 51.

Жиро сметка 40100-603-12498. Бр. за ДДВ МК – 4030987108771. Депозитор – Комерцијална банка, АД – Скопје.

Печат: НИП "Нова Македонија" – АД – Скопје.